



**Предмет: Барање за доставување на понуди бр. 04/2020**

**Датум на објавување: 10.01.2020 година**

Центарот за социјални иновации Блинк 42-21 од август 2019 година започна да го реализира проектот „Игра за промени – Дигитална симулациска игра – едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците“, со грант Договор бр. HED/ADM/GRC/2019/0017 од 28/05/2019 год., со Хедаја-Центарот за екселенција. Проектот е со времетраење од 12 месеци и финансиски поддржан од STRIVE Global Program на Европската Унија. Дел од активностите на проектот е и **изработка на дигитална симулациска игра како едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците.**

Ве покануваме да ја доставите Вашата понуда за испорака на услуги согласно спецификацијата во табелата:

	Опис на услуга	Количина	Единечна цена	Вкупна цена
			без ДДВ (во МКД)	без ДДВ (во МКД)
1.	<b>Изработка на Дигитална Симулациска Игра - едукативна алатка за зајакнување на отпорноста на заедниците</b>			
	Ангажираниот добавувач се очекува да развие дигитална симулациска игра компатибилна на мобилни уреди со следнава спецификација: <ul style="list-style-type: none"><li>● Развој на играта (Програмирање)</li><li>● Креација на карактери (Моделирање, Текстурирање, Креација на материјали, Анимирање)</li><li>● Креација на уникатни костуми за карактерите</li><li>● Креација на оптимизирани средини</li><li>● LOD системи за повеќето од моделите</li><li>● PBR креирање на текстури</li><li>● Напредно UE4 основни материјали кои ќе одговараат на стилот</li><li>● Кино интро и промо</li><li>● Динамички ден/ноќ за сцените</li><li>● Дизајн за 13 сцени</li></ul>	1		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пост процесирање</li> <li>• UI/UX развој и дизајн</li> <li>• Локализација</li> <li>• QA</li> </ul>			
<p>- Присуство на состаноци и координација со проектниот тим.  - Соработка со другите ангажирани експерти.  - Период на реализација 5 месеци: Јануари –Мај 2020.</p>				
<b>2.</b>	<b>Директор на дигиталната игра</b>			
	Ангажираниот добавувач се очекува да биде одговорен за продукцијата на дигитална симулациска игра.	1		
<p>- Присуство на состаноци и координација со проектниот тим.  - Соработка со другите ангажирани експерти.  - Период на реализација 5 месеци: Јануари –Мај 2020.</p>				
<b>ВКУПНО 2</b>				

*Забелешка: Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Плаќањето е врз основа на доставена фактура генерирана во системот на УЈП.*

БЛИНК 42-21 во согласност со предвидената проектна временска рамка ќе го извести добавувачот на услугата за точните датуми и рокови за секоја услуга посебно во зависност од претходно реализираните активности или пак идните предвидени активности кои се во рамките на проектот.

**Услугите во табелата се деливи и за истите ќе биде избран по еден добавувач. Изборот на добавувач ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.** БЛИНК 42-21 ќе склучи договор со избраниот добавувач, а плаќањето ќе се изврши на следниот принцип: 40% од вкупниот износ по потпишувањето на договорот и 60% од вкупниот износ по финализирањето и техничкото тестирање на играта.

Во прилог треба да се достави следната документација:

- Прилог 1: Понуда со пополнети износи согласно табелата;
- Прилог 2: Портфолио на добавувачот;
- Прилог 3: Референтна листа на претходни реализирани услуги
- Прилог 4: Тековна состојба на добавувачот не постара од 6 месеци.

**Понудата се доставува исклучиво во електронска форма преку е-пошта на [info@blink42-21.mk](mailto:info@blink42-21.mk). Во предмет на е-пораката да стои: Понуда за Повик 04/2020 и сите барани документи треба да се со печат и потпис од овластено лице во скенирана форма.**

**Понудата треба да се достави во рок од 8 работни денови од денот на објавувањето, односно најдоцна до 21.01.2020 год. до 16:00 часот. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.**

Сите добавувачи кои доставиле понуди и ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуционата комисија и соодветно известени за одлуката.

За сите дополнителни информации може да се обратите на е-пошта: [info@blink42-21.mk](mailto:info@blink42-21.mk).

Со почит,  
Центар за социјални иновации БЛИНК 42-21

